

Февруари 2011 Бр.112

# FOREVER

MACEDONIA





# FOREVER



Сигурно знаете дека најтешко е да се задржи посакуваната фигура подолго време. За успешно слабење може да се зборува кога намалените килограми не се враќаат најмалку три години. Но, само околу 15% од луѓето кои биле на диета, имаат таков успех.

Причина за тоа е способноста на клетката да памти. Човечкиот организам е така устроен да грижата за оздравување му е првостепена. Подлагајќи се на диета, ние драстично ја намалуваме количината на внесената храна, и тоа е сигнал за тревога. Во првите денови килограмите се намалуваат, но постепено организмот се приспособува кон намалените калории и тежината престанува да се намалува. Ако тоа продолжи подолго време, организмот почнува да прави залихи и од минималните количини храна кои ги внесуваме.

## Forever Clean 9 i Nutri Lean-патот кон идеална тежина

Според податоците на Светската здравствена организација, бројот на дебелиите одамна го надминува бројот на гладните. Прогнозите се дека постојано ќе се зголемува бројот на деца и возрасни кои страдаат од прекумерна тежина. Веќе за никого не е тајна дека прекумерната тежина е нешто повеќе од козметички проблем-таа е закана за здравјето. Прекумерната тежина е одговорна за петте најраспространети заболувања во светот-кардиоваскуларни, дијабет, хипертензија, остеоартрит и болести на жолчката. Мажите со прекумерна тежина почесто боледуваат од рак на дебело црево и простата, а жените почесто заболуваат од рак на жолчка, града, матка или јајници. Кои се причините за трупане на прекумерни килограми?

Првата причина е прејадувањето. Се храниме често, обилно и во многу случаи порциите се двојно поголеми од потребното количество храна.

Втората причина е некавалитетната храна која ја внесуваме. Кога организмот има недостиг на витамини, минерали и микроелементи, се зголемува потребата од храна. Како резултат на неправилната исхрана, во организмот се таложат наслаги поради кои храната не се усвојува потполно. Микроресичките на тенките црева се замастени, поради што храната минува транзит и не може правилно да се усвои. Затоа почесто се јавува желба за храна, што води до прејадување. И последната причина за масовно здебелување на населението е намалувањето на физичката активност.

Од досега неведеното јасно е дека треба да се редуцира и одржува тежината во разумни граници.



**Forever Clean 9 и Nutri Lean** се диететски програми кои не насочуваат кон здрав начин на живот и ефективна контрола на тежината. Тие означуваат промена во животниот стил и ќе ви помогнат да постигнете вистински баланс и добро здравје.

**Forever Clean 9 и Nutri Lean** се насочени кон основните причини за прекумерна тежина. Одбраните производи на Форевер му помагаат на организмот да се исчисти од натрупаните токсини, ја стимулираат размената на материи и вашето тело нема да има глад на клеточно ниво. Специјалистите по исхрана на Форевер подготвија прирачник во кој ќе најдете информации за здрава исхрана, калоричност на најчесто употребуваните хранливи продукти и препорачаните количини на храна. Многу важен услов за постигнување на резултати со програмата е движењето и пиењето доволни количини вода.

Со **Forever Clean 9 и Nutri Lean** веќе ништо не може да застане помеѓу вас и посакуваната фигура!  
Тања Стаева



## Еден степен

Да ве прашам-што се случува со водата на температура од 99°?

Одговорот е- ништо посебно, едноставно е врела вода.

Друго прашање- што се случува ако ја зголемиме температурата на водата за само еден степен?

Одговор- водата врие.

Можеби ќе се прашате, што со ова? Зошто водата што врие е важна? Вриењето произведува пареа. Пареата се користи за придвижување на парниот двигател. А многу историчари го сметаат парниот двигател за најзначајно откритие кое го отворило патот на Индустриската револуција. Тој е извор на енергија кој дозволува важни форми на производство и транспорт да се развијат.

И денес околу 80% од производството на ел.енергија сеуште се должи на парните турбини. Сами гледате дека зголемување само со еден степен го промени целиот тек на современата историја.

Овој единствен степен е едноставна и моќна порака која ни напоменува колку малку дополнителен напор и внимание може да има огромно влијание врз резултатите.

Затоа да го примениме овој принцип во својот бизнис. Што ќе се случи ако посветиме само уште по еден час дневно на спонзорирање? Дали тоа може да ги промени нештата? И тоа како!

Годишно тоа би биле вкупно 365 часа или 15 цели денови за спонзорирање. Дали две дополнителни седмици можат да ви помогнат да ги реализирате потребните бо-

Претседател и главен генерален директор на ФЛП

**Рекс Моган**

дови за квалификација за Супер рели или за премија за автомобил? Сигурен сум дека можат. А, ако поканите само уште еден човек на Европското рели? Дали тој единствен човек може да ги промени нештата? Ако тој стане ваш иден Менаџер или дури Дијамант Менаџер, нештата сигурно ќе се променат.

Овој неверојатен принцип може да се примени на различни начини во нашиот бизнис, во семејството, во однос на здравјето или било какви цели кои сме ги поставиле за 2011-та. Тоа што на прв поглед изгледа како занемарливо количество енергија, може да доведе до огромен успех, ако имаме желба да го вложиме потребниот труд.

Затоа во претстојната година да ги направиме стотите степени наша цел. Ве повикувам сите да продолжиме да живееме и работиме водени од темата БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊА. Да вложиме дополнителен напор кој драстично ќе ги промени нештата. И не заборавајте-стапува збор само за еден единствен степен!

Засекогаш Ваш  
Rex Maughan



## Драги пријатели,

Времето со ФорEVER навистина лета. Како вчера да беше првото Европско рели на компанијата на кое присуствувавме. Беше тоа во 2002 г. во Франкфурт, Германија. Ние двајца и ...уште само двајца дистрибутери од Бугарија. Се радувавме на бучната толпа од неколку илјади

дистрибутери на ФорEVER од цела Европа и потајно им завидувавме на земјите кои имаа 20,50, 100 или повеќе свои претставници на овој возбудлив настан. Си замисливме како и ние по неколку години ќе имаме барем неколку десетици сонародници околу себе. Како нашата група ќе биде забележлив дел од семејството на ФорEVER. Тоа не задоцни и се случи уште во следните 2-3 години. Но, и во најсмелите мечти не сме си замислиле дека еден ден ќе бидеме една од најголемите претставени групи на Европското рели. И ете, тој момент дојде! Исклучително сме среќни дека со нас оваа година во Виена ќе бидат повеќе од ... 250 дистрибутери од Бугарија и Македонија! Не можете да си замислите колку сме среќни што заедно успеавме да реализираме една од своите мечти и ви благодариме од срце за вложениот труд и ентузијазам со кој се припремате да го претставите достоинствено бизнисот на ФорEVER кој расте во нашите две земји. Оваа година сигурно ќе бидеме најгордите директори во цела Европа, а исто и вие заслужувате да бидете најсреќните дистрибутери на ФЛП.

Убедени сме дека многу од вас исто така мечтаеле ова да се случи. Всушност секој мечтае за нешто и си замислува како сака да живее и што му се допаѓа во

животот. Некои имаат и детална претстава што треба да направат за посакуваното да се случи. Но, за жал кај многумина мечтите и реалноста драстично се разликуваат. Уште полошо е што многумина го прифаќаат тоа како нормално. Тие оставаат секојдневната рутина и бескорисните навики потполно да ги загушат мечтите. Можеби тука е местото да им напоменеме на оние кои мислат дека сеуште не го постигнале тоа што го заслужуваат дека само познавањето на ФорEVER и одличните производи на компанијата не се доволни услови за да бидете здрави, витални и финансиски просперитетни. Знаењето и познавањето на системот не значат ништо. Барем до моментот додека не престанете со секојдневните навики поради кои не ги исполнувате вашите цели во ФорEVER.

Системот, со сите пропратни активности, треба да стане дел од вас, дел од вашето секојдневие, дел од вашата рутина. Како што знаете, ќе треба да припремите список, секој ден да зборувате со три до пет нови луѓе, да организирате презентации на производите и бизнис презентации на кои ќе ги споделувате бенефициите од употребата на производите и од Маркетинг планот на компанијата. Што ако сето ова не го правите секој ден? Знајте дека одлуката да започнете да го правите наброеното нема да ви помогне, зошто единствениот начин да ги избришете разликите помеѓу вашите мечти и реалноста е навистина да го правите сето тоа. Ако мечтите се најважното нешто за вас и навиките ви се постојано врзани со дејствија за нивно исполнување, нема од што да се плашите. Вие ќе бидете од оние кај кои мечтите и реалноста се неразделива целина. Секој може да го постигне. Посакајте го... и не запирајте додека не го постигнете!

Со љубов,  
Стефан и Тања Стаеви



## Како да се справите со холестеролот

Холестеролот е маст која се создава на природен начин и има свој придонес за виталните функции на организмот. Црниот дроб го создава холестеролот. Во крвотокот, холестеролот се сврзува со молекулите на белковините за да се добијат разни видови липопротеини. Липопротеинот со висока густина (ХДЛ) е густа компактна микрочестичка која пренесува вишок на холестерол во црниот дроб каде тој се менува и се исфрла преку жолчната течност. Липопротеинот со ниска густина (ЛДЛ) е поголема и помалку згусната честица која останува во организмот. Липопротеините со ниска густина се молекули кои пренесуваат триглицериди.

Количеството холестерол во крвта не би било толку важно да не е поврзано со болестите на срцето и крвните садови. Опасноста од тие болести зависи од тоа каков холестерол имате во крвта.

ЛДЛ се смета за лош холестерол и се поврзува со поголема опасност од кардиоваскуларни болести, а ХДЛ или добриот холестерол се поврзува со намалување на таа опасност. ЛДЛ холестеролот се вовлекува во сидовите на артериите и предизвикува атеросклероза. Луѓето со атеросклероза се поподложни на срцеви болести, мозочен удар и други нарушувања поврзани со срцето и крвните садови.

Најдобро е да се прават редовни контроли на нивото на холестерол, со цел да се биде сигурен дека лицето е надвор од ризичната зона.

Проблемот на високиот холестерол е одреден од т.н. генетска лотарија. Некои семејства се генетски предодредени со ниско ниво на холестерол, без оглед на исхраната или на начинот на живеење. Други семејства пак боледуваат од наследни нарушувања кои ја зголемуваат опасноста од висок холестерол а тоа се дебелината и дијабетесот. Луѓето со таква генетска predisпозиција кои јадат

храна богата со заситени масти, веројатно ќе имаат високо ниво на холестерол во крвта.

Одредувањето на нивото на холестерол во крвта е рутински дел на систематските прегледи. При анализата на крвта се добиваат три наоди изразени во милиграми на децилитар, еден за вкупниот серумски холестерол, еден за ХДЛ холестеролот и еден за триглицеридите. Често е вклучен и наодот за ЛДЛ холестеролот, како и бројката која укажува на односот на вкупниот холестерол и ХДЛ холестеролот.

Првиот фактор што се разгледува е нивото на вкупниот серумски холестерол. Ако е под 200 се смета за здрав и безопасен,

нивото од 200 до 240 се смета за гранично, а над 240 - за високо.

ХДЛ холестеролот кај мажите треба да е над 35, а кај жените над 45.

Идеално ниво на ЛДЛ холестеролот е вредноста под 130, гранично ниво е помеѓу 130 и 160, а над 160 е високо ниво.

Вашето ниво на триглицериди мора да биде под 200.

Луѓето кои имаат зголемено ниво на холестерол мора да се придржуваат кон здрав начин на исхрана, со малку масти и холестерол, потребно е да се намали телесната тежина, редовно да се вежба и да се прекине со пушењето.

Иако телесните вежби сами не можат да го намалат вкупниот холестерол, сепак, умерено вежбање неколку пати неделно може да го подобри подигањето на нивото на ХДЛ холестеролот кај многумина.

Понатаму, се смета дека стресот придонесува за зголемен холестерол, па постапките за олабавување кои го спречуваат стресот може да помогнат при снижување на нивото на холестерол. Би можеле да пробате лекување со масажа, јога или медитација.

Луѓето кои се генетски предодредени за тегоби со холестерол мора да ги спроведуваат препораките на својот лекар во врска со исхраната. Другите треба да се хранат со храна во која нема над 30 проценти масти.

Доколку ја познавате храната, може да ги разликувате пријателите од непријателите во исхраната.

Намалете ја потрошувачката на црвено месо, особено на внатрешните органи (црева, црн дроб итн.) поради големото количество масти и холестерол што ги содржат. Не јадејте премногу месо од живина и особено избегнувајте ја кожата од пилешкото месо. Повеќето риби содржат помалку масти и холестерол. Препорачливо е да употребувате помалку производи



од полномасно млеко, мајонез, чоколадо, хидрогенизирани масла и масти како што е маргаринот.

При готвење заменете ги заситените масти кои се цврсти на собна температура, како путерот и маргаринот со течни незаситени масти како што е маслото од маслинки, репка или лен. Не треба да се употребуваат палмово и кокосово масло, бидејќи тие иако немаат холестерол, се богати со заситени масти.

Јајца може да се јадат само три пати неделно, затоа што во една жолчка се содржи целата дневна дозволена доза на холестерол. За да имате разновидна листа на јадење вклучете трици од лушпи од ориз, артичока, печурки, шитаке и феферонки. За сите нив се смета дека помагаат во снижување на нивото на холестеролот.



За крај еве еден предлог за вашиот ручек.

## Тиквички со свежо кравјо сирење

За 2 лица

2 тиквички со средна големина

1 лажица изматена жолчка

50 г немасно свежо кравјо сирење



Одбирајте храна која содржи влакна топи во вода, кои даваат извонредна заштита од висок холестерол во крвта. На листата на видови храна богата со растителни влакна се: цитронот, јабolkата, грахот, сушениот грашок, јачменот, морковот, зелката и брашната од зоб.

Познати билки кои помагаат во снижување на холестеролот се:

- луцерка или алфалфа
- куркума
- азиски женшен
- лук
- кромид

Од витамините и минералите што се познати по нивните својства за намалување на холестеролот, употребувајте ги витамините Е, Ц и А, хромот, калциумот, бакарот и цинкот.

Препорачани производи од ФЛП кои може да помогнат во намалување на холестеролот:

- Aloe Vera Gel
- Arctic-Sea
- Garlic-Thyme
- Fields of Greens
- Nature-Min
- Absorbent C



1 лажица маслиново масло

½ главица лук

1 лажица исецкан магдонос

Сол

Црн бибер

Тиквичките обарете ги неколку минути во солена вода, оставете ги да се оладат и потоа издлабете ја средината. Ситно исецкајте го издлабеното месо од тиквичките, помешајте го со жолчката и сирењето, додајте лукче, магдонос, сол и црн бибер. Тиквичките наполнете ги со припремената смеса, ставете ги во тавче премачкано со маслиново масло и печете во рерна загреана на 200 степени.

Овој текст не е оценет од страна на FDA. Тука наведените производи не се наменети за третирање и лекување. Доколку имате медицински проблем, посетете го вашиот лекар.



# FOREVER

## Убавата кожа во текот на зимата со помош на производите на Фореввер Ливинг

Студеното време, сувиот воздух во затоплените простории и острите температурни промени во текот на зимата се сериозни искушенија за кожата. Сувиот воздух дома и на работното место ви ја одзема влагата на кожата, додека студениот надворешен воздух го разрушува нејзиниот заштитен слој. Истовремено се променува и размената на материи во неа - со намалувањето на температурите кожата одделува помалку масти. Всушност, при одредена температура, масните жлезди целосно престануваат да функционираат. Затоа имаме голема потреба од правилна и секојдневна нега на кожата. За таа цел, одлични се кремите и лосионите со алое вера на Фореввер. Бодликавото пустинско растение содржи многу хранливи материи кои ја одржуваат убавината на кожата и се особено корисни во зимскиот период.

### Нега на лицето и рацете

Нема значење каков тип на кожа имате, бидејќи во текот на зимата сите се соочуваме со еден ист проблем - истовремената потреба од влага и масти. Негата која ја посветуваме во текот на пролетта и летото за нашата кожа добро да изгледа, во зимскиот период не е доволна. Во текот на зимата најизложени на сувиот студ се лицето и рацете, бидејќи често се незаштитени. Ке ви дадеме совети како да ја заштитите кожата во текот на студените месеци.

### Денот се претвора во ноќ

Често наједноставното решение ни е на дофат. Козметичарите препорачуваат: наутро посегнете по ноќниот крем, наместо дневниот на кој сте навикнале. Ноќните креми секогаш се похранливи, зошто треба да ја регенерираат кожата додека спие. Доколку ја користите регенеративната програма со алое "Цветот на младоста", во текот на зимскиот период ви го препорачуваме **регенеративниот ноќен крем** (код: 046) и за дневна нега. Тој е обогатен со алое вера, колаген, еластин, витамини и корисни масла. Во текот на ноќта ја регенерира кожата, а во текот на студените зимски денови



се претвора во нејзин заштитен штит.

Ако пак сте го избрале комплетот за нега на кожа "Соња", ваш зимски сојузник ќе биде **кремот со алое за длабоко навлажнување на кожата** (код:311). На еден неповторлив

начин тој ќе ја угасне жедта на вашата кожа, предизвикана од наглите температурни промени. Екстрактот од борова кора ги има можеби најсилните антиоксидантни својства кои се откриени во природата. Тој се бори со слободните радикали и допринесува за зачувување и појачување на колагенот во кожата. Според научниците, борбата со слободните радикали е еден од најдобрите начини за спротивставување на предзнаците на стареењето. Екстрактот од боровова кора е искombиниран со чист стабилизираниот гел од алое вера, серамиди и хидратиращки состојки од најново поколение.

Сите тие допринесуваат за доставување и задржување на влагата длабоко во внатрешните слоеви на кожата, за да се регенерира и зачува нејзиниот младешки изглед.

### Дополнителна нега

Друга можност за подобрување на балансот помеѓу масите и влагата во кожата во зимскиот период е ефективно да ја дополните својата секојдневна нега со други производи. Секојдневното нанесување на **затегнувачкиот лосион за лице** (код: 044) можете да го збогатите со прекрасниот течен регенеративен антиоксидант за лице **Алфа-Е фактор** (код: 187). Неговите драгоцените состојки го омекнуваат и хидратираат лицето и го штитат од штетното влијание на студот и ветерот. Ако пак во периодот на

студената сезона вашето лице биде изложено на безмилосните сончеви зраци во комбинација со ослепително белиот и

рефлектирачки снег, никако не заборавајте да се заштитите со **Лосионот за заштита од сонце со алое вера** (код: 199). Тој е со фактор 30 и ја штити кожата од штетното влијание на UVA и UVB зраците. Ја хидратира, воедно и ја штити кожата на лицето од опекотини. По изложувањето на сонце, одлично ќе се чувствувате ако ја омекнете вашата кожа со нежниот **лосион со алое вера** (код: 062). Во него моќта на алоето е искombинирана со масло од јојоба, витамин Е, колаген и еластин. Идеален е за нанесување по вашите активности на отворено под сончевите зраци, бидејќи ја смирува кожата која е раздразнета од зимското сонце.

### Заштитен штит

Во текот на студените денови можете од корен да го промените начинот на кој се грижите за својата кожа. Важно е само да ја задоволите поголемата потреба од масти, бидејќи во зимскиот период кожата ги всмукува како сунѓер. Ако се сомневате дека **комплетот за нега на кожа "Соња"** (код: 282) не е доволен за потребите на вашето лице за време на зимскиот период, можете во зимата да го замените со програмата **"Цветот на младоста"** (код: 041). Производите во овој комплет се похранливи и ја штитат вашата кожа од ветерот и студот. Или можете да го смените само дневниот крем. Ако вообичаено го користите лосионот со алое, во текот на зимата можете да го замените со похранливиот **навлажнувачки лосион со алое** (код: 063) или пак со **кремот со алое и прополис** (код:051), кој содржи алое вера, прополис, витамини, камилица и масла со висока концентрација на масти, кои ја омекнуваат и хидратираат кожата.

### Не заборавајте ги усните

По толку многу совети за одржување на кожата во зимскиот период, да не ги изоставиме нежните и чувствителни усни, кои студот лесно може да ги испука. Прекрасна заштита за нив е балсамот за усни со алое и јојоба - **Алое липс** (код: 022). Оваа формула содржи стабилизирани алое вера гел, јојоба и пчелен восок, кои ги чуваат усните од студ и ветер.

### COBET

Дали знаете дека за време на зимскиот период кожата има потреба и од внатрешно снабдување со влага? Пијте по два литри вода дневно во комбинација со **гелот од алое вера** (код: 015), за да си изградите добра внатрешна основа за зимска заштита.





## Алое ден - Куманово 25. 01.2011



## Алое ден - Скопје 28. 01.2011



**Маркетинг обука на ден 14 и 15 мај ќе се одржи во Хотел Алпина-Маврово.**

**Период на квалификација:** февруари, март и април.

**Услови за квалификација:** дистрибутерите треба да бидат активни во текот на трите месеци (4 бода) и да имаат 3 нови зачленувања, а секој од новите членови да достигне ниво Асистент Супервизор. Квалификуваните дистрибутери ќе бидат наградени со 1 полн пансион во Хотел Алпина-Маврово. Дистрибутери кои нема да се квалификуваат, а сакаат да присуствуваат на Маркетинг обуката, да го пријават своето учество во канцеларијата на ФЛП во Скопје.





# FOREVER

## РАСПОРЕД НА ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ГРУПИ

Презентациите се одржуваат во Сала за презентации во канцелариите на ФЛП

- Секој понеделник: Мери Џајковска-Супервизор  
Почеток: 18:00 часот
- Секој вторник: Дејан Брсакоски-Менаџер  
Почеток: 17:00 часот
- Секоја среда: Вера Златковска-Менаџер  
Почеток: 17:30 часот
- Секој четврток: Катерина Трајчевска-Менаџер  
Почеток: 17:00 часот  
Славица Донакова-Менаџер  
Почеток: 18:00 часот
- Секој петок: Симо Маљановски-Супервизор  
Почеток: 18:00 часот

## Алое Ден

**25.02.2011-петок**

Хотел Порта

Почеток: 18:30

## ДОСТАВА НА ПРОИЗВОДИТЕ НА ВАША АДРЕСА ПО БРЗА ПОШТА!!!

### Како да порачате:

Испратете ја вашата порачка по факс до ФЛП Скопје (02/2465826) или по имеил: flp@t-home.mk или на тел: 02/2465846.

Наведете ги следните податоци: име и презиме, точна адреса и телефон, вашиот дистрибутерски код, кодови и количини на производи кои ги порачувате.

По извршената уплата, испратете копија од вирманот по факс, или по имеил.

Уплатата ја вршите во корист на: Форевър Ливинг Скопје

жиро с-ка: 200000875245639  
Стопанска Банка-Скопје

Во цел на дознака наведете го бројот на фактурата кој ќе го добиете од ФЛП.

Поштарината ја плаќате лично при достава на пратката.

## Квалификации за јануари 2011

### ТОП 10 - НЕМЕНАЏЕРСКИ БОДОВИ

1. Кирил Дрзманоски
2. Слафко Михајловски
3. Катерина Трајчевска
4. Вера Златковска
5. Славица Донакова
6. Др.Снежана Контра
7. Зорка Малинова
8. Др.Роза Гелевска
9. Гордана Трајковска
10. Александар Аел

### ТОП 10 - Вкупен обем

1. Кирил Дрзманоски
2. Слафко Михајловски
3. Катерина Трајчевска
4. Вера Златковска
5. Славица Донакова
6. Др.Снежана Контра
7. Зорка Малинова
8. Др.Роза Гелевска
9. Гордана Трајковска
10. Александар Аел

## FOREVER LIVING PRODUCTS - MAKEDONIJA

[www.foreverliving.com](http://www.foreverliving.com)

ул. Владимир Комаров бб, 1000 Скопје, Р. Македонија;

тел: +389 (0)2 2465846, 2465815;

факс: +389 (0)2 2465826; e-mail: flp@t-home.mk

Содржината на оваа публикација е наменета исклучиво за едукативни цели, а не како трговско средство или материјал поврзан со продажба. За да се избегне вадење на овие информации од контекст, не се препорачува копирање или вадење на дел од публикацијата без претходна дозвола од ФЛП Македонија. Консултирајте се со лекар пред употреба за медицинска цел на било кој од производите.



## Квалификации за јануари 2011

### Асистент Супервизори

1. Гелевски Лена и Ангел - Скопје
2. Георгиева Лидија - Скопје
3. Ефтимови Билјана и Драган - Свети Николе
4. Милеви Гордана и Марјанчо - Штип
5. Нечовска Верица - Скопје
6. Петковски Антонио - Куманово
7. Стојанова Сашка - Кочани
8. Стојкоски Благица и Илија - Струмица

## SUCCESS DAY

**26.03.2011-сабота**

Хотел Порта

Почеток: 18:00

## ПРОМОЦИЈА!

За еден купен производ Mask Powder (код:045), добивате два. Количините се ограничени!

**Посетете ја нашата Facebook страница Flp Macedonia и бидете во тек со актуелните настани и промоции!**

## НОВО!!!

**Излегоа од печат новите:  
“Каталог на производи-2011”  
и “Џебна презентација”.**

## Почитувани дистрибутери,

Ве покануваме заедно да го прославиме 11-от роденден на ФЛП Македонија. Забавата ќе се одржи на 4.03.2011 во Хотел Порта. Мени:600 ден. Пријавување во канцеларијата на ФЛП во Скопје, најдоцна до 28.02.2011.